

1	Наслов на наставниот предмет	ПСИХОЛОГИЈА			
2	Код	МИЗ-Х1			
3	Студиска програма	Математика-информатика			
4	Организатор на студиската програма	Институт за математика			
5	Степен	Прв циклус академски студии			
6	Академска година/семестар	II / 3 семестар	7	Број на ЕКТС кредити	4
8	Наставник	Професор од Филозофскиот факултет во Скопје			
9	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10	Цели на предметната програма (компетенции): Да се добијат научни сознанија за психичките појави и развивање на осетливоста за нивно препознавање. Да се развијат вештини за примена на психолошките знаења во работата.				
11	Содржина на предметната програма: Предмет на психологијата. Развој на психичкиот живот (филогенетски). Фактори на развојот на психичкиот живот (онтогенетски). Перцепција и социјална перцепција. Мислење и говор. Емоции. Мотивација. Помнење и заборавање. Учење. Способности. Надарени ученици. Проблем деца. Професионален развој и ориентација. Психологија на ефикасната настава. Ментална хигиена во училиштето. Адолесценција. Психологија на личноста. Личноста на ученикот и наставникот.				
12	Метод на учење:				
13	Вкупен расположлив фонд на време	120 часа			
14	Распределба на расположливото време	седмично: 2 часа предавања, 0 часа аудиториски вежби			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часа	
16	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часа	
		16.2	Самостојни задачи	30 часа	
		16.3	Домашно учење	30 часа	
17	Начини на оценување: Освојување на поени од активности: Редовност на вежбите и активно и компетентно учество: максимум 10 поени. Редовно следење и активно и компетентно учество на предавања: максимум 10 поени. Изработка и презентација на есеј семинарски труд или приказ на книга на одобрена тема: максимум 12 поени. Изработка и презентација на есеј на одобрена тема: максимум 8 поени. Два колоквиуми, кои носат по максимум 40 поени. Колоквиумот се оценува како положен со добиени 20 поени.				
	17.1	Тестови			
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			
	17.3	Активност и учество			
	17.4	Завршен испит			

18	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		од 51 бода до 60 бода		6 (шест) (E)		
		од бода 61 до бода 70		7 (седум) (D)		
		од бода 71 до бода 80		8 (осум) (C)		
		од бода 81 до бода 90		9 (девет) (B)		
од бода 91 до бода 100		10 (десет) (A)				
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на предавањата и минимум 50% поени од поените освоени на колквиумите.				
20	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкетни прашалници				
22	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Р. Керамичева	Психологија во образованието и воспитанието	Просветно дело, Скопје	1996
		2				
		3				
	22.2	Дополнителна литература				
		ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1				
		2				
3						